

Кате дра	Зва ње	Наставник	Наставно- научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	ННС над обв. Предава ња	ННС над обврска - вежби
МЈ		Анета Дучевска;			Основи на врзан текст	Зад.		8	30+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 6	Изб.		6	15+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 6	Изб.		6	15+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 6	Изб.		6	15+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 2	Зад.		2	0+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 2	Зад.		2	0+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик 2	Зад.		2	0+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Прагматика	Изб.		6	30+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Прагматика	Изб.		6	30+30		
МЈ		Бојан Петревски;			Македонски јазик за странски студенти 2	Изб.		2	0+30		
МЈ		Гордана Алексова;			Методика на наставата по македонски јазик 2	Зад.		6	30+60		
МЈ		Гордана Алексова;			Методиката на наставата по македонски јазик 2**	Изб.		6	30+60		
МЈ		Гордана Алексова;			Методика на наставата по македонски јазик 2	Зад.		8	30+60		
МЈ		Гордана Алексова;			Современ македонски јазик 8	Зад.		8	30+90		
МЈ		Гордана Алексова;			Граматика на македонскиот јазик 8	Изб.		8	30+0		
МЈ		Гордана Алексова;			Граматика на македонскиот јазик 8	Изб.		8	30+30		
МЈ		Димитар Пандев;			Преглед на лингвистиката	Зад.		4	30+30		
МЈ		Димитар Пандев;			Општа реторика	Изб.		4	30+0		
МЈ		Емилија Црвенковска;			Споредбена граматика на словенските јазици	Изб.		4	30+30		
МЈ		Емилија Црвенковска			Методологија на научната работа	Изб.		8	30+0		
МЈ		Емилија Црвенковска;			Историја на македонскиот јазик	Зад.		6	30+30		
МЈ		Емилија Црвенковска			Методологија на научната работа	Зад.		8	30+0		
МЈ		Искра Пановска-Димкова;			Фонологија на современиот македонски јазик 2	Зад.		2	30+30		
МЈ		Искра Пановска-Димкова;			Правопис и правоговор на современиот македонски јазик	Изб.		2	30+30		
МЈ		Катерина Велјановска;			Фразеологија на македонскиот јазик	Зад.		4	30+30		
МЈ		Катерина Велјановска;			Македонски јазик 4	Зад.		4	30+30		

MJ		Катерина Велјановска;		Македонски јазик 4	Зад.		4	30+30		
MJ		Катерина Велјановска;		Македонски јазик 4	Зад.		4	30+30		
MJ		Лидија Аризанковска;		Словенечки јазик Ц 2	Изб.		2	30+30		
MJ		Лидија Аризанковска;		Словенечки јазик Ц 4	Изб.		4	30+30		
MJ		Бобан Карапејовски		Современ македонски јазик 4	Зад.		4	0+60		
MJ		Бобан Карапејовски		Правопис и правоговор на современиот македонски јазик	Зад.		2	0+30		
MJ		Бобан Карапејовски		Современ македонски јазик 4	Зад.		4	0+60		
MJ		Бобан Карапејовски		Методологија на научната работа	Зад.		8	0+30		
Mj		Бобан Карапејовски		Граматика на македонскиот јазик 8			7	0+30		
MJ		Бобан Карапејовски		Општа реторика	Изб.			0+30		
MJ		Марија Паунова;		Современ македонски јазик 2*	Изб.	не е активен оваа академска година, не е формирана	2	30+30		
MJ		Марија Паунова;		Современ македонски јазик 2	Изб.	не е активен оваа академска година, не е формирана	4	30+30		
MJ		Марија Паунова;		Старословенски јазик 2	Зад.		2	30+30		
MJ		Марија Паунова;		Современ македонски јазик 6	Зад.		6	0+60		
MJ		Марјан Марковиќ;		Преглед на македонските дијалекти 2	Зад.		6	30+30		
MJ		Марјан Марковиќ;		Дијалектологија на македонскиот јазик**	Изб.		8	30+30		
MJ		Марјан Марковиќ;		Балканска лингвистика	Изб.		8	30+30		
MJ		Марјан Марковиќ;		Балканска лингвистика	Изб.		8	30+30		

MJ		Марјан Марковиќ;		Дијалектологија на македонскиот јазик	Изб.		8	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Современ македонски јазик 2	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Македонски јазик 4	Изб.		4	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Македонски јазик 4	Изб.		4	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Македонски јазик 4	Изб.		4	30+30		
		Симон Саздов;		Синтакса на современиот македонски јазик 2	Зад.		6	30+30		
MJ		Симон Саздов;		Современ македонски јазик 4	Изб.		6	30+30		
MJ		Славица Велева;		Морфологија на современиот македонски јазик 2	Зад.		4	30+30		
MJ		Славица Велева;		Зборообразување на современиот македонски јазик	Изб.		4	30+30		
MJ		Славица Велева;		Македонски јазик - вештини на пишување	Изб.		4	30+30		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Правопис и правоговор на современиот македонски јазик	Зад.		2	30+0		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Македонски јазик 2	Зад.		2	30+0		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Македонски јазик 2	Зад.		2	30+0		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Македонски јазик 2	Зад.		2	30+0		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Граматика на македонскиот јазик 6**	Изб.		6	30+30		
MJ		Станислава-Саша Тофоска-Јанеска;		Граматика на македонскиот јазик 6	Изб.		6	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Граматика на македонскиот јазик 4	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;		Морфологија на современиот македонски јазик	Изб.		2	30+30		

MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;			Современ македонски јазик 2 **	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;			Современ македонски јазик 2**	Изб.		2	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;			Морфологија на современиот македонски јазик	Зад.		4	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;			Современ македонски јазик 2 **	Изб.		4	30+30		
MJ		Татјана Гочкова-Стојановска;			Грамматика на македонскиот јазик 4	Изб.		4	30+30		
MJ		Томислав Треневски;			Лингвостилистика 2	Зад.		8	30+30		
MJ		Томислав Треневски;			Лингвостилистика	Изб.		4	30+15		
MJ		Томислав Треневски;			Македонски јазик 8	Изб.		8	15+30		
MJ		Томислав Треневски;			Македонски јазик 8	Изб.		8	15+30		
MJ		Томислав Треневски;			Македонски јазик 8	Изб.		8	15+30		

Катедра	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Бирани/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предавања	ННС над обв. Предавања	Вежби	ННС над обврска - вежби
МКК		Нина Анастасова-Шкрињариќ	редовен професор	бирана	Народна книжевност 2	Изб.	Активен	2	30+30	2		2	
МКК		Нина Анастасова-Шкрињариќ	редовен професор	бирана	Народна македонска проза	Зад.	Активен	2	30+30	2		2	
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Дозвола од ННС	Креативни и културни индустрии 2	Изб.	Неактивен	2	30+0				
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Дозвола од ННС	Креативни и културни индустрии 2	Изб.	Неактивен	2	30+0				
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Дозвола од ННС	Креативни и културни индустрии 2	Изб.	Неактивен	2	30+0				
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Дозвола од ННС	Семантика на македонскиот роман	Изб.	Неактивен	2	30+30				
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Бирани	Нова хрватска книжевност	Изб.	Активен	4	30+30	2		2	
МКК		Венко Андоновски;	редовен професор	Бирани	Реализмот и модерната во хрватската книжевност	Зад.	Активен	6	30+30	2		2	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Бирани	Современа македонска книжевност – модернизам и постмодернизам	Зад.	Активен	8	30+0	2		0	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Бирани	Современа македонска книжевност 2	Изб.	Активен	8	30+0	2		0	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Бирани	Книжевност за деца 2	Изб.	Активен	2, 4, 6, 8	30+0	2		0	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	45+0	3		0	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	45+0	3		0	
МКК		Весна Мојсова-Чепишевска;	редовен професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	45+0	3		0	

МКК		Јасна Котеска;	редовен професор	Дозвола од ННС	Категоријата абјект во македонската книжевност и култура	Изб.	Неактивен	2	30+30				
МКК		Јасна Котеска;	редовен професор	Бирана	Реализмот и модерната во словенечката книжевност	Зад.	Активен	4	30+30	2		2	
МКК		Јасна Котеска;	редовен професор	Бирана	Методика на наставата по македонска книжевност 2	Зад.	Активен	6	30+60	2		4	
МКК		Јасна Котеска;	редовен професор	Бирана	Методика на наставата по книжевност 2	Зад.	Активен	8	30+60	2		4	
МКК		Кристина Николеска;	редовен професор	Бирана	Теорија на книжевност 2	Изб.	Активен	2	30+30	2		0	
МКК		Кристина Николеска;	редовен професор	Бирана	Теорија на книжевност 2 (теорија на проза и поезија)	Зад.	Активен	2	30+30	2		0	
МКК		Кристина Николеска;	редовен професор	Бирана	Херменевтика и семиологија	Изб.	Активен	2	30+30	2		2	
МКК		Кристина Николеска;	редовен професор	Бирана	Семиологија во односи со јавност	Изб.	Неактивен	2	30+30				
*МКК		Ангелина Бановиќ-Марковска;	редовен професор	Дозвола од ННС	Аспекти на другоста	Изб.	Неактивен		30+30				
*МКК		Ангелина Бановиќ-Марковска;	редовен професор	Бирана	Јужнословенски книжевности 15-18 век	Зад.	Активен	4	30+30	2		2	
*МКК		Ангелина Бановиќ-Марковска;	редовен професор	Бирана	Јужнословенски книжевности 15-18 век	Зад.	Активен	4	30+30	2		2	
*МКК		Ангелина Бановиќ-Марковска;	редовен професор	Бирана	Современи јужнословенски книжевности 2	Изб.	Активен	8	30+30	2		2	
*МКК		Ангелина Бановиќ-Марковска;	редовен професор	Бирана	Современи јужнословенски книжевности 2	Зад.	Активен	8	30+30	2		2	
МКК		Трајче Стамески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Народна книжевност 2	Изб.	Активен	2	30+30	2		2	
МКК		Трајче Стамески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Народна македонска проза	Зад.	Активен	2	30+30	2		2	
МКК		Трајче Стамески;	вонреден професор	Биран	Нова српска книжевност	Изб.	Активен	6	30+0	2		0	

МКК		Трајче Стaмески;	вонреден професор	Биран	Реализмот и модерната во српската книжевност	Зад.	Активен	6	30+0	2		0	
МКК		Трајче Стaмески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Реализмот и модерната во бугарската книжевност	Зад.	Активен	8	30+0	2		0	
МКК		Трајче Стaмески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Медиевистика 2	Зад.	Активен	2	30+0	2		0	
МКК		Трајче Стaмески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Средновековна книжевност 2	Изб.	Активен	2	30+0	2		0	
МКК		Трајче Стaмески;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 2	Изб.	Активен	2	45+15	3		1	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Светска книжевност 2	Изб.	Активен	4	30+30	2		2	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Светска книжевност 2	Зад.	Активен	4	30+30	2		2	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Бирана	Нова македонска книжевност 2	Изб.	Активен	6	30+30	2		2	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Бирана	Книжевна генологија – македонски 19 век 2	Зад.	Активен	6	30+30	2		2	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 2	Изб.	Активен	2	45+15	3		1	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 2	Изб.	Активен	2	45+15	3		1	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 2	Изб.	Активен	2	45+15	3		1	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Нова хрватска книжевност	Изб.	Активен	4	30+30	2		2	
МКК		Искра Тасевска Хаџи-Бошкова;	вонреден професор	Дозвола од ННС	Реализмот и модерната во хрватската книжевност	Зад.	Активен	6	30+30	2		2	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Биран	Медиевистика 2	Зад.	Активен	2	0+30	0		2	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Биран	Средновековна книжевност 2	Изб.	Активен	2	0+30	0		2	

МКК		Иван Антоновски	асистент	Биран	Современа македонска книжевност – модернизам и постмодернизам	Зад.	Активен	8	0+30	0		2	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Биран	Современа македонска книжевност 2	Изб.	Активен	8	0+30	0		2	
МК		Иван Антоновски	асистент	Дозвола од ННС	Книжевност за деца 2	Изб.	Активен	2, 4, 6, 8	0+30	0		2	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	0+15	0		1	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	0+15	0		1	
МКК		Иван Антоновски	асистент	Дозвола од ННС	Културолошки проучувања (мак. јазик) 4	Изб.	Активен	4	0+15	0		1	
МКК		Трајче Стамески	вонреден професор		Нова српска книжевност	Изб.	Активен	6	0+30	0		2	

Кате дра	Зва ње	Наставник	Наставно- научно звање	Биран/- а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предавања	Вежби
АЛБ	д-р	Теута Арифи	Доцент		Преглед на светска книжевност 2	Изб.	активен	8	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Правоговор на албанскиот јазик**	Изб.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Албанска лингвистика 2	Изб.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Лингвостилистика на албанскиот јазик 2	Изб.	активен	4	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Историја на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	8	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Правоговор на албанскиот јазик**	Изб.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Преведување од македонски на албански јазик 1	Зад.	активен	4	0+60	0	4
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Албанска лингвистика 2	Изб.	активен	4	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Лингвостилистика на албанскиот јазик 2	Изб.	активен	6	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Правоговор на албанскиот јазик**	Изб.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Преведување од македонски на албански јазик 1	Зад.	активен	4	0+60	0	4
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Албанска лингвистика 2	Изб.	активен	4	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Лингвостилистика на албанскиот јазик 2	Изб.	активен	6	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Правоговор на албанскиот јазик**	Изб.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Ајтен Камили	Редовен професор		Историја на албанскиот јазик 2	Изб.	активен	8	30+30	2	0

АЛБ	д-р	Ајтен Ќамили	Редовен професор		Преведување од македонски на албански јазик	Изб.	активен		0+60		
АЛБ	д-р	Ајтен Ќамили	Редовен професор		Лингвостилистика на албанскиот јазик 2	Изб.	активен	4	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Аслан Хамити	Редовен професор		Фонологија на албанскиот јазик	Зад.	активен	2	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Аслан Хамити	Редовен професор		Дијалектологија на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Аслан Хамити	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	1	30+30		
АЛБ	д-р	Аслан Хамити	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	1	30+30	0	0
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Синтакса на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	8	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 8**	Изб.	активен	8	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 8**	Изб.	активен	8	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Споредбена стручна терминологија 2	Изб.	активен	2	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Лексикологија на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Споредбена стручна терминологија 2	Изб.	активен	2	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 4**	Изб.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Преведување од албански на македонски јазик 3	Зад.	активен	6	0+60		
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Симултано толкување од македонски на албански јазик	Зад.	активен	8	0+60	0	4
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Споредбена стручна терминологија 2	Изб.	активен	2	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 4**	Зад.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Преведување од албански на македонски јазик 3	Зад.	активен	6	0+60		

АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Современ албански јазик 6	Зад.	активен	6	30+90		
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Симултано толкување од македонски на албански јазик	Зад.	активен	8	0+60	0	4
АЛБ	д-р	Ваљбона Тоска	Редовен професор		Споредбена стручна терминологија 2	Изб.	активен	2	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Љуљјета Адили - Челику	Доцент		Современ албански јазик 2	Зад.	активен	2	30+90	0	0
АЛБ	д-р	Љуљјета Адили - Челику	Доцент		Современ албански јазик 8	Зад.	активен	8	30+90	2	2
АЛБ	д-р	Теута Арифи	Доцент		Албанска книжевност 2	Зад.	активен	2	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Теута Арифи	Доцент		Албанска книжевност 4	Зад.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мирлинда Крифца-Беќири	Редовен професор		Албанска книжевност 6	Зад.	активен	6	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мирлинда Крифца-Беќири	Редовен професор		Книжевност за деца 2	Изб.	активен	6	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Мирлинда Крифца-Беќири	Редовен професор		Академско пишување 2	Изб.	активен	8	30+30	2	0
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Преведување од македонски на албански јазик 3	Зад.	активен	6	0+60		
АЛБ	д-р	Љуљјета Адили - Челику	Доцент		Современ албански јазик 4	Зад.	активен	4	30+90	2	2
АЛБ	д-р	Исмет Османи	Редовен професор		Преведување од македонски на албански јазик 3	Зад.	активен	6	0+60		
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Албанска култура и цивилизација 2	Изб.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Морфологија на албанскиот јазик 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Албанска култура и цивилизација 2	Изб.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 6**	Зад.	активен	6	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Албанска култура и цивилизација 2	Изб.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Граматика на албанскиот јазик 6**	Зад.	активен	6	30+30	2	2

АЛБ	д-р	Мируше Хоџа	Редовен професор		Албанска култура и цивилизација 2	Изб.	активен	4	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Фаркета Дибра Зеќири	Доцент		Методика на наставата по албански јазик 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Фаркета Дибра Зеќири	Доцент		Методика на наставата по албанска книжевност 2	Зад.	активен	8	30+30	2	2
АЛБ	д-р	Љуљјета Адили - Челику	Доцент		Контрастивна анализа на текст и говор	Зад.	активен	6	30+0	0	0
АЛБ	д-р	Љуљјета Адили - Челику	Доцент		Контрастивна анализа на текст и говор	Зад.	активен	6	30+0	0	0

Катедра	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предавања	ННС над обв. Предавања	Вежби	ННС над обврска - вежби
ТУР	м-р	Darina Bajovics;	Странски лектор		Унгарски јазик Ц 2	Изб.	Активен	2	0	4			
ТУР	м-р	Darina Bajovics;	Странски лектор		Унгарски јазик Ц 4	Изб.	Активен	4	30+30				
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Класична турска книжевност 2	Зад.	Активен	4	30+0	12			
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Класична турска книжевност 2	Зад.	Активен	4	30+0				
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Правопис и правоговор на современиот турски јазик 2	Изб.	Активен	4	30+0				
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Современ турски јазик 4	Зад.	Активен	4	0+30				
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Историја на турската култура и цивилизација 2	Изб.	Активен	8	0+30				
ТУР	д-р	Sinan Kazanci;	Странски лектор		Историја на турската култура и цивилизација 2	Изб.	Активен	8	0+30				
ТУР	д-р	Yudum Görmüş	Странски лектор		Современ турски јазик 6	Зад.	Активен	6	0+60	10			
ТУР	д-р	Yudum Görmüş	Странски лектор		Современ турски јазик 8	Зад.	Активен	8	0+60				
ТУР	д-р	Yudum Görmüş	Странски лектор		Современ турски јазик 4	Зад.	Активен	4	0+30				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Историја на турскиот јазик 2	Изб.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Историја на турскиот јазик 2	Изб.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Фонетика на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	2	0	10			
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Дијалектологија на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	4	30+0				

ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Османско- турски јазик 2	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Османско- турски јазик 4	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Фонетика на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	2	0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Османско- турски јазик 2	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Дијалектологија на турскиот јазик 2	Изб.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Назим Ибрахим;	Редовен професор		Османско- турски јазик 4	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Морфологија на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	4	30+0	8			
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Морфологија на турскиот јазик 4	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Синтакса на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Морфологија на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	4	30+0				
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Морфологија на турскиот јазик 4	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Октај Ахмед;	Редовен професор		Синтакса на турскиот јазик 2	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Историја на турската култура и цивилизација 2	Изб.	Активен	8	0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Историја на турската култура и цивилизација 2	Изб.	Активен	8	0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Турска книжевност за деца 2	Изб.	Активен	4	30+0	10			
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Турска книжевност за деца 2	Изб.	Активен	4	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Нова турска книжевност 2	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Нова турска книжевност 2	Зад.	Активен	6	30+0				

ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Методика на наставата по турски јазик 2	Зад.	Активен	6	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Методика на наставата по турска книжевност 2	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Современа турска книжевност 2	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Осман Емин	Доцент		Современа турска книжевност 2	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Современ турски јазик 2	Зад.	Активен	2	0				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Современ турски јазик 6	Зад.	Активен	6	30+0	10			
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Современ турски јазик 8	Зад.	Активен	8	30+0				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Писмено и усно изразување 2	Изб.	Активен	4	30+30				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Современ турски јазик 2	Зад.	Активен	2	0				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Основи на правопис и правоговор 2	Изб.	Активен	2	0				
ТУР	д-р	Фатима Хоџин;	Виш лектор		Современ турски јазик 4	Зад.	Активен	4	30+0				
ТУР					Стара турска книжевност 2	Зад.	Активен	2	0				
ТУР					Стара турска книжевност 2	Зад.	Активен	2	0				
ТУР					Писмена турска народна книжевност	Зад.	Активен	2	0				
ТУР					Писмена турска народна книжевност	Изб.	Активен	2	0				
ТУР					Книжевни поими и теории 2	Изб.	Активен	2	0				

Катедра	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Ангажираност по часови Норма 6 Платена над норма 2 ¹ / 4 ¹ Неплатена над норма 2 ²
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација и култура 2	Изб.		2	30+0	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Современ руски јазик 2	Зад.		2	30+90	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Современ руски јазик 4	Зад.		4	30+90	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација и култура 4	Изб.		4	30+0	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација и култура 4	Изб.		4	30+0	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација 2	Зад.		6	30+0	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација 4	Зад.		8	30+0	
СЛ		Анна Попкова	Странски лектор		Руска цивилизација и култура 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Граматика на рускиот јазик 2 – Морфологија	Зад.		2	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Руски јазик А 6	Зад.		6	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Граматика на рускиот јазик 4 – Зборообразување	Зад.		4	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		методика на наставата по руски јазик 2	Зад.		6	30+0 (менторски)	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Практична подготовка за наставата по руски јазик 2	Зад.		8	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Граматика на рускиот јазик 8 – Стилистика	Зад.		8	30+0	
СЛ	д-р	Биљана Мирчевска-Бошева	Редовен професор		Контрастивна анализа на рускиот и на македонскиот јазик 2	Изб.		8	30+0 (менторски)	

СЛ	м-р	Екатерина Терзијоска	Виш лектор		Руски јазик 4	Изб.		4	30+30	
СЛ	м-р	Екатерина Терзијоска	Виш лектор		Современ руски јазик 8	Зад.		8	0+90	
СЛ	м-р	Екатерина Терзијоска	Виш лектор		Практика на преведувањето (мак-рус) 6	Зад.		8	30+30	
СЛ	м-р	Екатерина Терзијоска	Виш лектор		Симултано преведување (мак-рус) **	Изб.		8	30+0	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Руски јазик А 6	Зад.		6	0+90	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Практика на преведување/руски јазик А/2	Изб.		6	30+30	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Практика на преведувањето (мак-рус) 2	Зад.		4	30+30	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Руски јазик 2 (изборен)	Изб.		2	30+30	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Руски јазик 2 (изборен)	Изб.		6	30+30	
СЛ	м-р	Ирен Алчевска	Виш лектор		Руски јазик 2 (изборен)	Изб.		6	30+30	
СЛ	д-р	Ирена Антанасијевиќ	Редовен професор	ННС	Руска книжевност 8	Зад.		8	30+0	
СЛ	д-р	Јасминка Делова-Силјанова	Редовен професор		Граматика на чешкиот јазик 8	Зад.		8	30+30	
СЛ	д-р	Јасминка Делова-Силјанова	Редовен професор		Чешка книжевност 8	Зад.		8	30+30	
СЛ	д-р	Јасминка Делова-Силјанова	Редовен професор		Практика на преведувањето (мак-чеш) 6	Зад.		8	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Вовед во славистика 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Вовед во славистика 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Вовед во славистика 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Полска книжевност (изборен) 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Вовед во славистика 2	Зад.		4	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Вовед во славистика 2	Зад.		4	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Практика на преведување/полски јазик Б/2	Изб.		6	30+30 (менторска настава)	

СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Книжевност на полски јазик Б4	Зад.		6	30+0 (менторска настава)	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Полска книжевност 8	Зад.		8	30+0 (менторска настава)	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Практика на преведувањето (мак-пол) 6	Зад.		8	30+30 (менторска настава)	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Полска книжевност (изборен) 2	Изб.		8	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Полска книжевност 2 (изборен)	Изб.		8	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Теорија на преведувањето 2 (славистика)	Изб.		6	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	Редовен професор		Теорија на преведувањето 2 (славистика)	Изб.		4	30+0	
СЛ	д-р	Лидија Танушевска	редовен професор		Полска книжевност 2	Зад.		2	30+0	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Полски јазик Б 6	Зад.		6	60+0 (менторски)	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Граматика на полскиот јазик 2	Зад.		2	30+30 (менторски)	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Граматика на полскиот јазик 8	Зад.		8	30+30 (менторски)	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Полска цивилизација и култура 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Полска цивилизација и култура 2	Изб.		2	30+0	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	Редовен професор		Полска цивилизација 2	Изб.			30+0	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	редовен професор		Полска цивилизација и култура 4	Изб.		2, 4	30+0	
СЛ	д-р	Милица Миркуловска	редовен професор		Полски јазик Ц2	Изб.		2, 4	30+30	

СЛ	д-р	Милица Миркуловска	редовен професор		Полски јазик (изборен) 2	Изб.		4	30+30	
СЛ		Наталија Лукомска	Странски лектор		Современ полски јазик 8	Зад.		8	30+90	
СЛ		Наталија Лукомска	Странски лектор		Современ полски јазик 2	Зад.		2	30+90	
СЛ		Наталија Лукомска, носител: Милица Миркуловска	Странски лектор		Полски јазик Б 6	Зад.		6	0+60	
СЛ	л-р	Ружена Хенкрихова	Странски лектор		Чешки јазик 2 (изборен)	Изб.		2, 4	30+30	
СЛ	л-р	Ружена Хенкрихова	Странски лектор		Чешки јазик 2 (изборен)	Изб.		6	30+30	
СЛ	л-р	Ружена Хенкрихова	Странски лектор		Современ чешки јазик 8	Зад.		8	30+90	
СЛ	л-р	Ружена Хенкрихова	Странски лектор		Симултано преведување (мак-чеш)	Изб.		8	30+30	
СЛ	л-р	Ружена Хенкрихова, носител: Јасминка Д. Силјанова	Странски лектор		Практика на преведувањето (мак-чеш) 6	Зад.		8	0+30 (менторска настава)	

Катедра	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Бирани/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Бр. на студенти	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предавања	ННС над обв. Предавања	Вежби	ННС над обврската - вежби
POM	м-р	Guillermo Gracia Sola	Странски лектор	договор	Современ шпански јазик 2	Зад.	Активен		2	30+90	0		6	
POM	м-р	Guillermo Gracia Sola	Странски лектор	договор	Современ шпански јазик 6	Зад.	Активен		6	30+90	2		2	
POM	м-р	Guillermo Gracia Sola	Странски лектор	договор	Граматика на шпанскиот јазик 2 фонетика и фонологија	Зад.	Активен		2	30+30	0		2	
POM	м-р	Guillermo Gracia Sola	Странски лектор	договор	Граматика на шпанскиот јазик 6 синтакса на сложената реченица	Зад.	Активен		6	30+30	0		2	
POM		Анета Маневска;	Лектор	договор	Португалски јазик 2 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM		Анета Маневска;	Лектор	договор	Португалски јазик 2 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM		Анета Маневска;	Лектор	договор	Португалски јазик 2	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM		Анета Маневска;	Лектор	договор	Португалски јазик 4 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		4	30+30	2		2	
POM		Анета Маневска;	Лектор	договор	Португалски јазик 4	Изб.	Активен		4	30+30	2		2	
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 4- Фонетика (вежби)	Зад.	Активен			0+30	2		2	
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Француски јазик B2 (граматика)	Зад.	активен		2	30+0	2		0	
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Француски јазик B4	Зад.	Активен		2	30+30	2		2	
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Современ француски јазик 2	Зад.	Активен		2	0+30	2			
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Француски јазик B2	Зад.	Активен		2	0+30	2			
POM	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Современ француски јазик 4	Зад.	Активен		2	30+30	2		2	
POM				Бирана	Француски јазик 2 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM				Бирана	Француски јазик 2	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	

POM	м-р	Анита Кузманоска	Виш лектор	Бирана	Современ француски јазик 6	Зад.	Активен	5	6	30+90	2		4	
POM	м-р	Анита Кузманоска	Виш лектор	Бирана	Современ француски јазик 4	Зад.	Активен	7	8	30+90	0		2	
POM	м-р	Анита Кузманоска	Виш лектор	Дозвола од ННС	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	Активен	1	8	0+120	0		2	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 2 - Морфосинтакса 2	Зад.	Активен		2	30+30	2		2	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 6 – Синтакса 2	Зад.	Активен	8	6	30+30	2		2	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Француски јазик Б2	Зад.	Активен		2	30+120	2		0	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Француски јазик Б4	Зад.	Активен		4	30+120	2		0	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Француски јазик В4	Зад.	Активен	9	4	30+60	2		0	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Толкување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	нема студенти		8	0+120			4	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	Активен		8	0+60			4	
POM	д-р	Маргарита Велевска	Редовен професор	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	нема студенти		8	0+60			0	
POM	д-р	Маргарита Велевска; Мирјана Алексоска-Чкатроска	Редовен професор	Бирана	Симултано толкување од француски на македонски и од македонски на француски јазик	Зад.	Активен	2	8	0+90	0		3	
POM	д-р	Елисавета Поповска;	Редовен професор	Бирана	Француска книжевност 2	Зад.	Активен		2	30+30	2		0	
POM	д-р	Елисавета Поповска;	Редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 2	Изб.	Активен		6	45+15	2		0	
POM	д-р	Елисавета Поповска;	Редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 2	Изб.	Активен		6	45+15	2		0	
POM	д-р	Елисавета Поповска;	Редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик Б) 2*	Изб.	Активен		6	45+15	2		0	
POM	д-р	Елисавета Поповска;	Редовен професор	Бирана	Француска книжевност 8 – Франкофонски книжевности	Зад.	Активен		8	30+30	2		2	

POM	д-р	Снежана Петрова;	Редовен професор	Бирана	Француска култура и цивилизација 2	Изб.	Активен		2	30+0	2		0	
POM	д-р	Снежана Петрова;	Редовен професор	Бирана	Француска книжевност 4 – Просветителство и предромантизам	Зад.	Активен		4	30+30	2		0	
POM	д-р	Снежана Петрова;	Редовен професор	Бирана	Француска книжевност 6 – Театар XX век	Зад.	Активен		6	30+30	2		0	
POM	д-р	Снежана Петрова	Редовен професор		Културолошки проучувања (француски јазик В) 4	Изб.			8	45+15	2 ред.		0	
POM	д-р	Снежана Петрова	Редовен професор		Културолошки проучувања (француски јазик Б) 4	Зад.			8	45+15	2 ред.		0	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Теорија на преведувањето и на толкувањето 2	Зад.	Активен		6	30+30	2		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Книжевен превод	Изб.	Активен		6	0+30	0		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Теорија на преведувањето и на толкувањето 2	Зад.	Активен		6	30+30	2		0	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	Активен		6	0+60	0		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	Активен		6	0+60	0		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Теорија на преведување и толкување 2 (француски јазик Б)	Зад.	Активен		6	30+30	2		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2	Изб.	Активен		8	30+30	2		0	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	Активен		8	0+60	0		0	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	Активен		8	0+60	0		0	
POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Контрастивна анализа на македонскиот и на францускиот јазик (Б) за преведувачи и толкувачи 2	Зад.	Активен		8	30+30	2		0	

POM	д-р	Ирина Бабамова;	Редовен професор	Бирана	Преведување од француски на македонски и од македонски на француски јазик 2**	Изб.	Активен		6	0+90	0		2	
POM	д-р	Ирина Бабамова	Редовен професор	Бирана	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	Активен		6	0+120	0		2	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Со дозвола од ННС	Француски јазик В2	Зад.	Активен		2	30+60	0		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Со дозвола од ННС	Француски јазик В2	Зад.	Активен		2	30+60	0		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Со дозвола од ННС	Француски јазик В4	Зад.	Активен		4	30+60	0		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Со дозвола од ННС	Француски јазик В4	Зад.	Активен		4	30+60	0		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Бирана	Споредбена граматика на романските јазици 2	Изб.	Активен		6	30+30	1red		1red	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Бирана	Споредбена граматика на романските јазици 2	Изб.	Неактивен		6	30+30	1red		1rd	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 8 – Прагматика	Зад.	Активен		8	30+30	2		2	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска;	Редовен професор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 4 – Фонетика	Зад.	Активен		4	30+30	2		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска	Редовен професор	Со дозвола од ННС	Француски јазик Б4	Зад.	Активен		4	30+120	0		0	
POM	д-р	Мира Трајкова;	Редовен професор	Бирана	Граматика на францускиот јазик 4 – Фонетика	Зад.			4	30+30				
POM	д-р	Мира Трајкова;	Редовен професор	Бирана	Методика на наставата по француски јазик 2	Зад.	Активен		6	30+30				
POM	д-р	Мира Трајкова;	Редовен професор	Бирана	Практична подготовка за наставата по француски јазик 2	Зад.	Активен		8	30+60				
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор	Бирана	Историја на францускиот јазик со историска граматика 2	Изб.	Активен		4	30+30	2		2	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор		Стручна терминологија 1	Изб.	Активен		4	15+15	1		1	

POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор		Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 - право (француски јазик)	Изб.	Активен		4	15+15	1		1	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор	Бирана	Двонасочно толкување	Изб.	неактивен		4	0+30	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	Активен		6	0+60	0		3	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	нема студенти		6	0+60	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор		Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина (француски јазик)	Зад.	нема студенти		6	15+15	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска;	Редовен професор	Бирана	Толкување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	нема студенти		6	0	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска; Маргарита Велевска;	Редовен професор	Бирана	Симултано толкување од француски на македонски и од македонски на француски јазик	Зад.	Активен		8	0+90	0		3	
POM	м-р	Наташа Алексоска	Лектор	Бирана										
POM	м-р	Наташа Алексоска	Лектор	Бирана										
POM	м-р	Игор Поповски	Асистент		Теорија на преведувањето и на толкувањето 2	Зад.	Активен		6	30+30	0		2	
POM	м-р	Игор Поповски	Асистент		Преведување од шпански на македонски јазик и обратно 2	Изб.	Активен		6	0+60	0		4	
POM	м-р	Игор Поповски	Асистент		Хиспаноамериканска книжевност 1 – хронолошки преглед	Зад.	Активен		2	30+30	0		2	
POM	д-р	Радун-Михаил Атанасов	Лектор		Современ романски јазик 4	Зад.	Активен		2	30+30	2		2	
POM	д-р	Николае Станчу	Странски лектор		Граматика на романскиот јазик 4- Синтакса 1	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM	д-р,	Радун-Михаил Атанасов	Лектор		Романски јазик 2 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		2	30+30	2		2	
POM	д-р	Радун-Михаил Атанасов	Лектор	Биран	Романски јазик 2 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		2	30+30				

POM	д-р,	Николае Станчу	странски лектор		Романски јазик 2	Изб.	Активен		2	30+30			2	
POM	д-р,	Радун-Михаил Атанасов	Лектор	Бирани	Романски јазик 4 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		4	30+30	2		2	
POM	д-р	Радун-Михаил Атанасов	Лектор	Бирани	Романски јазик 4	Изб.	Активен		4	30+30	2		2	
POM	д-р	Сања Михајловиќ - Костадиновска;	Вонреден професор	Бирани	Хиспаноамериканска книжевност 1 – хронолошки преглед	Зад.	Активен		2	30+30	2		0	
POM	д-р	Сања Михајловиќ - Костадиновска;	Вонреден професор	Бирани	Шпанска книжевност 5 - Од повоената книжевност до современите текови	Зад.	Активен		6	30+30	2		2	
POM	д-р	Сања Михајловиќ - Костадиновска;	Вонреден професор	ННС	Современ шпански јазик 2	Зад.	Активен		2	30+60	2		0	
POM		Анита Кузманоска	Виш лектор	Бирани	Француски јазик Б4	Зад.			4	30+120	0		2	
POM			Лектор		Современ француски јазик 4	Зад.	Активен		4	30+90	2		2	
POM	м-р	Анита Кузманоска	Виш лектор		Француски јазик 4 (еден од романските јазици)	Изб.	Активен		4	30+30				
	м-р	Анита Кузманоска (носител); Шарлен Жув	Виш лектор		Француски јазик 4	Изб.			4	30+30				
POM		Севда Лазаревска	Лектор		Преведување од македонски јазик (А) на француски јазик (Б) 2	Зад.	Активен		6	0+60			4	
POM		Севда Лазаревска	Лектор		Преведување од француски на македонски и од македонски на француски јазик 2	Изб.	Активен		6	0+90			3	
POM					Современ француски јазик 6	Зад.	Активен		6	30+90	2		2	
POM	д-р	Мирјана Алексоска Чкатроска	Редовен професор		Толкување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	нема студенти		8	0+120			0	
POM		Севда Лазаревска	лектор		Современ француски јазик 8	Зад.	Активен		8	30+90	2		2	
POM		Сара Грим	практикант УАФ		Современ француски јазик 4	Зад.	Активен		4	30+90	2			
POM		Сара Грим	практикант УАФ		Современ француски јазик 8	Зад.	Активен		8				4	

POM		Николае Станчу	странски лектор		Работилница за лексикографија								2	
POM		Николае Станчу	странски лектор		Работилница за книжевен превод								2	
POM	д-р	Горана Зечевиќ-Крнета	доцент		Граматика на шпанскиот јазик 2 Фонетика и фонологија	Зад.	Активен		2	30+30	2		0	
POM	д-р	Горана Зечевиќ-Крнета	доцент		Граматика на шпанскиот јазик 6 Синтакса на сложената реченица	Зад.	Активен		6	30+30	2		0	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	бирана	Современ француски јазик 2	Зад.	Активен		2	0+60	0		4	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	бирана	Француски јазик Ц2	Изб.	Активен		2	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	бирана	Француски јазик Ц4	Изб.	Активен		4	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	бирана	Француски јазик В2	Зад.	Активен		2	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	бирана	Француски јазик В4	Зад.	Активен		4	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	со дозвола од ННС	Контрастивна граматика на францускиот и на македонскиот јазик 2	зад.	Активен		8	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	со дозвола од ННС	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	зад.	Активен		6	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	со дозвола од ННС	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	зад.	Активен		6	0+30	0		2	
POM	м-р	Милена Недевска	лектор	со дозвола од ННС	Француски јазик Ц4	Изб.	Активен		4	0+30	0		2	

Кате дра	Зва ње	Наставник	Наставн о- научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжит елен / Изборен	Активе н / неактив ен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Преда вања	ННС над обв. Преда вања	Вежби	ННС над обврска - вежби
ГЕР		Бисера Станкова;			Вовед во германистиката 2	Изб.		2	30+0				
ГЕР		Бисера Станкова;			Современ германски јазик 4	Зад.		4	30+30				
ГЕР		Бисера Станкова, носител на предмет			Германски јазик В2	Зад.		2	0				
ГЕР		Бисера Станкова, носител на предмет			Германски јазик В4	Зад.		4	0				
ГЕР		Бисера Станкова;			Морфологија на германскиот јазик 2	Зад.		2	0+30				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Морфологија на германскиот јазик 2	Зад.		2	30+0	30		0	
ГЕР		Емилија Бојковска;			Германски јазик Б2	Зад.		2	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 – право, германски јазик	Изб.		4	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 - право (германски јазик)	Изб.		4	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Синтакса на германскиот јазик 2	Зад.		6	30+30	30		30	
ГЕР		Емилија Бојковска;			Историја на германскиот јазик 2	Изб.		6	30+15	30		15	
ГЕР		Емилија Бојковска;			Преведување од македонски на германски јазик и обратно 2**	Изб.		6	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Толкување од македонски на германски јазик и обратно 2**	Изб.		6	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;			Преведување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.		6	0+15			15	
ГЕР		Емилија Бојковска;			Толкување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.		6	0				

ГЕР		Емилија Бојковска;		Преведување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.		6	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;		Толкување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.		6	0+15			15	
ГЕР		Емилија Бојковска;		Контрастивна анализа за преведувачи и толкувачи (германски-македонски) 2	Зад.		8	0				
ГЕР		Емилија Бојковска;		Контрастивна анализа на македонскиот и на германскиот јазик (Б) за преведувачи и толкувачи 2	Зад.		8	15+0				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Методика на наставата по германски јазик 2	Зад.		6	30+30				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Теорија на преведување и толкување 2 (германски јазик)	Зад.		6	30+0				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина, германски јазик	Изб.		6	0				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Теорија на преведување и толкување 2 (германски јазик Б)	Зад.		6	0				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина (германски јазик)	Зад.		6	0				
ГЕР		Емина Авдиќ;		Методика на наставата по германски јазик 4	Зад.		8	30+60				
ГЕР		Жанета Савиќ		Современ германски јазик 2	Зад.		2	0+60				
ГЕР		Жанета Савиќ		Современ германски јазик 6	Зад.		6	0+60				
		Жанета Савиќ		Современ германски јазик 8	Зад.		8	0+30				
ГЕР		Жанета Савиќ		Зборообразувањето во германскиот јазик	Зад.		8	0+30				
ГЕР		Жанета Савиќ		Германски јазик В2	Зад.		2	0+30				
ГЕР		Зорица Николовска;		Германскојазична книжевност 6	Зад.		6	30+30				
ГЕР		Зорица Николовска;		Германскојазична книжевност 8	Зад.		8	30+30				

ГЕР	Бесим Алили		Културолошки проучувања (германски јазик Б) 2*	Изб.	6	15+15				
ГЕР	Бесим Алили		Современ германски 2	Зад.	2	0+60				
ГЕР	Бесим Алили		Современ германски 4	Зад.	4	0+60				
ГЕР	Бесим Алили		Културолошки проучувања (германски јазик) 4	Изб.	6	30+30				
ГЕР	Маријана Ѓорѓиева;		Германскојазична книжевност 2	Зад.	2	30+30				
ГЕР	Маријана Ѓорѓиева;		Германскојазична книжевност 4	Зад.	4	30+30				
ГЕР	Маријана Ѓорѓиева;		Драмското творештво на Фридрих Шилер	Изб.	4	15+15				
ГЕР	Маријана Ѓорѓиева, носител на предмет;		Современ германски јазик 6	Зад.	8	0				
ГЕР	Маријана Ѓорѓиева, носител на предмет;		Современ германски јазик 2	Зад.	2	0				
ГЕР	Томас Маер		Современ германски јазик 6	Зад.	6	0+30				
ГЕР	Силвана Симоска;		Контрастивна анализа (германски- македонски) 2	Изб.	8	30+0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Фонологија на германскиот јазик 2	Зад.	4	30+15				
ГЕР	Силвана Симоска;		Двонасочно толкување	Изб.	4	0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Германски јазик Б4	Зад.	4	0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Двонасочно толкување	Изб.	4	0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Зборообразувањето во германскиот јазик	Зад.	8	30+0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Толкување од германски јазик (В) на македонски јазик 4	Изб.	8	0				
ГЕР	Силвана Симоска;		Толкување од македонски на германски јазик (Б) и обратно 4	Изб.	8	0+15				
ГЕР	Томас Маер		Културолошки проучувања (германски јазик) 2	Изб.	4	30+0				
ГЕР	Томас Маер		Современ германски јазик 6	Зад.	6	0+60				
	Томас Маер		Современ германски јазик 8	Зад.	8	0+60				

Катедра	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Биран/-а или со дозвола	Наслов на предметот	Задолжителен / неактивен	Активен	Сем.	Фонд на часови	Предавања	Вежби	Ангажираност по часови Норма 6
АНГ	д-р	Анастасија Киркова-Наскова	Вонреден професор	да	Граматика на англискиот јазик – Фонетика и фонологија 2	Зад.	активен	4	30+30	2	4	6+0
АНГ	д-р	Анета Стојковска	Доцент	да	Современ англиски јазик 2	Зад.	активен	2	30+90		6	6 + 4
АНГ	д-р	Анета Стојковска	Доцент	да	Американска цивилизација	Изб.	активен	2	30-0	2		
АНГ	д-р	Анета Стојковска	Доцент	да	Историја на англискиот јазик	Изб.	активен	4	30+0	2		
АНГ	д-р	Анжела Николовска	Редовен професор	да	Методика на наставата по англиски јазик 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2	6
АНГ	д-р	Анжела Николовска	Редовен професор	да	Практична подготовка за наставата по англиски јазик 2	Зад.	активен	8	30+0	2		
АНГ	д-р	Билјана Наумоска-Саракинска	Вонреден професор	да	Семантика	Изб.	активен	6	30+0	2		6 + 4
АНГ	д-р	Билјана Наумоска-Саракинска	Вонреден професор	да	Современ англиски јазик 8	Зад.	активен	8	30+90		8	
АНГ	д-р	Елена Ончевска Агер	Вонреден професор	да	Практична подготовка за наставата по англиски јазик 2	Зад.	активен	8	30+60		4	6 + 0
АНГ	д-р	Елена Ончевска Агер	Вонреден професор	да	Следење и оценување во наставата по англиски јазик како странски јазик	Изб.	активен	8	30+0	2		
АНГ	д-р	Зорица Трајкова-Стрезовска	Вонреден професор	да	Современ англиски јазик 4	Зад.	активен	4	30+90		6	6 + 2
АНГ	д-р	Зорица Трајкова-Стрезовска	Вонреден професор	да	Социоллингвистика	Изб.	активен	6	30+0	2		
АНГ	м-р	Ивана Дуцкиноска-Михајловска	Лектор	да	Современ англиски јазик 2	Зад.	активен	2	30+90			Породилно отсуство
АНГ	м-р	Ивана Дуцкиноска-Михајловска	Лектор	да	Современ англиски јазик 8 (академско пишување)	Зад.	активен	8	30+90			

АНГ	д-р	Јованка Лазаревска-Станчевска	Редовен професор	да	Граматика на англискиот јазик – Морфологија 2	Зад.	активен	2	30+30	2		6+0
АНГ	д-р	Јованка Лазаревска-Станчевска	Редовен професор	да	Граматика на англискиот јазик – Лексикологија 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2	
АНГ	д-р	Калина Малеска	Вонреден професор	да	Англиска книжевност 2 (поезија)	Зад.	активен	2	30+30	2		6 + 2
АНГ	д-р	Калина Малеска	Редовен професор	да	Преглед на теми во американската книжевност	Изб.	активен	2	30+0	2		
АНГ	д-р	Калина Малеска	Редовен професор	да	Современ англиски јазик 4 (академско пишување)	Зад.	активен	4	30+90	2		
АНГ	д-р	Калина Малеска	Редовен професор	да	Постколонијална книжевност	Изб.	активен	6	30+0	2		
АНГ	м-р	Маја Јошевска-Петрушевска	Лектор	да	Современ англиски јазик 2	Зад.	активен	2	30+90	2	6	6 + 4
АНГ	м-р	Маја Јошевска-Петрушевска	Лектор	да	Современ англиски јазик 8 (академско пишување)	Зад.	активен	8	30+90	2		
АНГ	д-р	Мери Лазаревска	Вонреден професор	да	Современ англиски јазик 8	Зад.	активен	8	30+90		4	4+0
АНГ	д-р	Милан Дамјаноски	Вонреден професор	да	Англиска книжевност 4	Зад.	активен	4	30+30	2		6 + 6
АНГ	д-р	Милан Дамјаноски	Вонреден професор	да	Есејот во англофонската книжевност	Изб.	активен	4	30+0	2		
АНГ	д-р	Милан Дамјаноски	Вонреден професор	да	Теорија на преведувањето и на толкувањето 2	Зад.	активен	6	30+30	2	2	
АНГ	д-р	Милан Дамјаноски	Вонреден професор	да	Конференциско толкување 2 (консекутивно толкување)**	Изб.**	активен	6	30+30	2	0	
АНГ	д-р	Милан Дамјаноски	Вонреден професор	да	Конференциско толкување 4 (консекутивно и симултано)	Изб.**	активен	8	30+90		2	
АНГ	д-р	Мира Беќар	Вонреден професор	да	Контрастивна анализа на англискиот и македонскиот јазик	Изб.	активен	4	30+0	2		6 + 2
АНГ	д-р	Мира Беќар	Вонреден професор	да	Современ англиски јазик 6	Зад.	активен	6	30+90	2	4	

АНГ	д-р	Мира Беќар	Вонреден професор	да	Контрастивна анализа 2	Изб.	активен	4	30+0	2 (не влегуваат во вкупниот		/
АНГ	д-р	Наташа Стојановска-Илиевска	Вонреден професор	да	Граматика на англискиот јазик - Синтакса 2	Зад.	активен	8	30+30	2	4	6 + 2
АНГ	д-р	Наташа Стојановска-Илиевска	Вонреден професор	да	Современ англиски јазик 4 (академско пишување)	Зад.	активен	4	30+90	2		
АНГ	д-р	Рајна Кошка	Редовен професор	да	Англиска книжевност 2 (драма/поезија)	Зад.	активен	2	30+30	2		6 + 2
АНГ	д-р	Рајна Кошка	Редовен професор	да	Англиска книжевност 8	Зад.	активен	8	30+30	2	4	
АНГ	д-р	Румена Бужаровска	Редовен професор	да	Современа американска книжевност	Изб.	активен	8	30+30			
АНГ	д-р	Румена Бужаровска	Редовен професор	да	Преведување од англиски на македонски јазик и обратно 2**	Изб.**	активен	6	15+15			
АНГ	д-р	Румена Бужаровска	Редовен професор	да	Преведување од англиски на македонски јазик и обратно 4	Зад.	активен	8	15+15			
АНГ	д-р	Соња Витанова-Стрезова	Редовен професор	да	Англиска книжевност 6	Зад.	активен	6	30+30	2	2	6 + 2
АНГ	д-р	Соња Витанова-Стрезова	Редовен професор	да	Конференциско толкување 4 (консекутивно и симултано)	Изб.**	активен	8	30+90	2	2	
АНГ		N. Chinamathur	ЕТА	/	Современ англиски јазик 2 (академско пишување)	Зад.	активен	2	30+90	4	6	12
АНГ		N. Chinamanthur	ЕТА	/	Современ англиски јазик 2	Зад.	активен	6	30+90			
АНГ		N. Chinamathur	ЕТА	/	Современ англиски јазик 8 (академско пишување)	Зад.	активен	8	30+90	2		

Кате дра	Зва ње	Наставник	Наставно- научно звање	Биран/- а или со дозвол а од ННС	Наслов на предметот	Задолж ителен / Изборе н	Активен / неактиве н	Сем.	Фонд на часови во сем.	Преда вања	ННС над обв. Предав ања	Вежби	ННС над обврска - вежби
ОКК		Kang He;	лектор		Кинески јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК		Kang He;	лектор		Кинески јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК		Kang He;	лектор		Кинески јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК		Kang He;	лектор		Кинески јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК		Takeshi Matsunaga;	лектор		Јапонски јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК		Takeshi Matsunaga;	лектор		Јапонски јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК		Takeshi Matsunaga;	лектор		Јапонски јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК		Takeshi Matsunaga;	лектор		Јапонски јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК	д-р	Владимир Мартиновски;	ред. проф.		Компаративни поетики: Поетика на ренесансата	Зад.	активен	2	60+0				
ОКК	д-р	Владимир Мартиновски;	ред. проф.		Компаративни поетики: Книжевноста и ликовните	Изб.	активен	2	30+0				
ОКК	д-р	Владимир Мартиновски;	ред. проф.		Компаративни поетики: Книжевноста и ликовните	Зад.	активен	4	60+0				
ОКК	д-р	Владимир Мартиновски;	ред. проф.		Компаративни поетики: Античката и современата	Изб.	активен	6	30+0				
ОКК	д-р	Елизабета Шелева;	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевноста: Критички методи	Зад.	активен	6	60+0				

ОКК	д-р	Елизабета Шелева;	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевност: Психоанализа и	Изб.	активен	6	30+0				
ОКК	д-р	Елизабета Шелева;	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевност: Културолошки	Зад.	активен	8	60+0				
ОКК	д-р	Елизабета Шелева; Славица	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевност	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК	м-р	Канг Кјоунг-Сеон;	лектор		Корејски јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК	м-р	Канг Кјоунг-Сеон;	лектор		Корејски јазик 2	Изб.	активен	2	30+30				
ОКК	м-р	Канг Кјоунг-Сеон;	лектор		Корејски јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК	м-р	Канг Кјоунг-Сеон;	лектор		Корејски јазик 4 (4 семестар)	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК	д-р	Лидија Капушевска Дракулевска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Поетика на романтизмот	Зад.	активен	4	60+0				
ОКК	д-р	Лидија Капушевска Дракулевска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Модернистички поетики на 20	Зад.	активен	6	60+0				
ОКК	д-р	Маја Бојациевска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Роман на 20/21 век	Зад.	активен	8	60+0				
ОКК	д-р	Маја Бојациевска; Кристина Н.	ред. проф.; доцент		Компаративни поетики: Поетика на имагинарното и	Зад.	активен	2	60+0				
ОКК	д-р	Маја Бојациевска; Славица	ред. проф.; доцент		Книжевна херменевтика: Книжевна херменевтика 2	Зад.	активен	8	60+0				
ОКК	д-р	Марија Ѓорѓиева- Димова;	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевност: Теорија на	Зад.	активен	2	60+0				
ОКК	д-р	Марија Ѓорѓиева- Димова;	ред. проф.		Теорија и методологија на книжевност: Теорија на	Зад.	активен	6	60+0				
ОКК	д-р	Марија Ѓорѓиева- Димова; Елизабета	ред. проф.		Теорија на книжевност	Изб.	активен	2	30+0				
ОКК	д-р	Славица Србиновска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Книжевност, филм и култура	Изб.	активен	2	30+0				

ОКК	д-р	Славица Србиновска;	ред. проф.; асистент		Теорија и методологија на книжевноста: Теорија на	Зад.	активен	4	30+0; 30+0				
ОКК	д-р	Славица Србиновска;	ред. проф.; асистент		Теорија и методологија на книжевноста: Рецепција,	Зад.	активен	6	30+0; 30+0				
ОКК	д-р	Славица Србиновска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Книжевноста, медиумите и	Изб.	активен	6	30+0				
ОКК	д-р	Славица Србиновска;	ред. проф.; доцент		Компаративни поетики: Книжевност и антропологија	Изб.	активен	8	30+0				
ОКК					Странски јазик 4	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК					Втор странски јазик 2	Изб.	активен	4	30+30				
ОКК	д-р	Лидија Капушевска-Дракулевска;	ред. проф.		Компаративни поетики: Романтизам и реализам:	Изб.	активен	8	30+0				
ОКК	д-р	Марија Ѓорѓиева-Димова	ред. проф.		Книжевна херменевтика: Толкување современи драмски	Изб.	активен	8	30+0				

Категорија	Звање	Наставник	Наставно-научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задолжителен / Изборен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предавања	ННС над обв. Предавања	Вежби	ННС над обврската - вежби
ПИТ	д-р	Владимир Цветкоски	вонреден професор	биран	Англиски јазик В4	Зад.	активен	4	30+60	2		0	
ПИТ	д-р	Владимир Цветкоски	вонреден професор	биран	Преведување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	активен	6	0+120	0		4	
ПИТ	д-р	Владимир Цветкоски	вонреден професор	биран	Преведување од англиски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0+60	0		2	
ПИТ	д-р	Катарина Ѓурчевска-Атанасовска	вонреден професор	бирана	Англиски јазик Б2	Зад.	активен	2	30+60	2		4	4
ПИТ	д-р	Катарина Ѓурчевска-Атанасовска	вонреден професор	бирана	Теорија на преведувањето и толкувањето 2 (англиски јазик Б)	Зад.	активен	6	0+30			2	
ПИТ	д-р	Катарина Ѓурчевска-Атанасовска	вонреден професор	бирана	Двонасочно толкување	Изб.	Активен	4	0+30			2	
ПИТ	м-р	Магдалена Симионска	виш лектор	бирана	Англиски јазик В2	Зад.	активен	2	30+60				
ПИТ	д-р	Милена Саздовска-Пигуловска	вонреден професор	бирана	Преведувачки алатки 2	Изб.	активен	4	15+15			1	
ПИТ	д-р	Милена Саздовска-Пигуловска	вонреден професор	бирана	Преведувачки алатки 2	Изб.	активен	4	15+15			1	
ПИТ	д-р	Милена Саздовска-Пигуловска	вонреден професор	бирана	Преведувачки алатки 2	Изб.	активен	4	15+15			1	
ПИТ	д-р	Милена Саздовска-Пигуловска	вонреден професор	бирана	Преведување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	активен	8	0+120			4	2
ПИТ	д-р	Милена Саздовска-Пигуловска	вонреден професор	бирана	Контрастивна анализа на македонскиот и на англискиот јазик (Б) за преведувачи и толкувачи 2	Зад.	активен	8	30+30			2	2
ПИТ	м-р	Сања Гавриловска	виш лектор	бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 – право (англиски јазик)	Изб.	активен	4	15+15	15		1	
ПИТ	д-р	Солзица Поповска	редовен професор	бирана	Теорија на преведување и толкување 2 (англиски јазик Б)	Зад.	активен	6	30+0				
ПИТ	д-р	Солзица Поповска	редовен професор	бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина (англиски јазик)	Зад.	активен	6	15+15				

ПИТ	д-р	Февзудина Сарачевиќ	вонреден професор	ННС	Англиски јазик Б4	Зад.	активен	4	30+120	30		2	
ПИТ	д-р	Соња Китановска - Кимовска	вонреден професор	Бирана	Преведување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	активен	8	0+120			4	
ПИТ	д-р	Соња Китановска - Кимовска	вонреден професор	Бирана	Преведување од англиски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0+60			4	
ПИТ	д-р	Соња Китановска - Кимовска	вонреден професор	Бирана	Преведување од англиски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0+60			4	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	ННС	Интеркултурна комуникација	Изб.	активен	2	15+15	1		1	
ПИТ	д-р	Николче Мицкоски	редовен професор	ННС	ИКТ Терминологија	Изб.	активен	2	15+15	1		1	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	ННС	Интеркултурна комуникација	Изб.	активен	2	15+15	1		1	1
ПИТ	д-р	Николче Мицкоски	редовен професор	ННС	ИКТ Терминологија	Изб.	активен	2	15+15				
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	ННС	Интеркултурна комуникација	Изб.	активен	2	15+15	1		1	
ПИТ	д-р	Николче Мицкоски	редовен професор	ННС	ИКТ Терминологија	Изб.	активен	2	15+15				
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	ННС	Интеркултурна комуникација	Изб.	активен	2	15+15	1		1	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	ННС	ИКТ Терминологија	Изб.	активен	2	15+15	1		1	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Толкување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	активен	6	0+60 (0+120)			4	2
ПИТ	м-р	Магдалена Симионска	виш лектор	ННС	Толкување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	активен	6	0+60			4	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (англиски јазик Б) 2*	Изб.	активен	6	45+15	3		1	1
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Толкување од англиски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0+60			4	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (англиски јазик В) 2	Изб.	активен	6	45+15	3		1	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Толкување од англиски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0+60			4	
ПИТ	д-р	Татјана Панова-Игњатовиќ	редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (англиски јазик В) 2	Изб.	активен	6	45+15	3		1	
ПИТ	д-р	Солзица Поповска	редовен професор	Бирана	Културолошки проучувања (англиски јазик Б) 4	Зад.	активен	8	45+15	3		1	

ПИТ	м-р	Магдалена Симионска	виш лектор	бирана	Толкување од македонски јазик на англиски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	активен	8	0+60	4	2		
ПИТ	д-р	Солзица Поповска	редовен професор	бирана	Културолошки проучувања (англиски јазик В) 4	Изб.	активен	8	45+15				
ПИТ					Културолошки проучувања (англиски јазик В) 4	Изб.	активен	8	45+15				
ПИТ	м-р	Сања Гавриловска	виш лектор	бирана	Англиски јазик Б4	Зад.	активен	4	30+120			6	
ПИТ	м-р	Магдалена Симионска	виш лектор	бирана	Англиски јазик 2Б	Зад.	активен	2	30+60			2	2
ПИТ	м-р	Искра Стаменкоска	виш лектор	ННС	Англиски јазик В4	Зад.	активен	4	30+60			4	
МЈ	д-р	Анета Дучевска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	15+30				
МЈ	д-р	Анета Дучевска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	15+30				
МЈ	д-р	Анета Дучевска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	15+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	Доцент	биран	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	0+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	Доцент	биран	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	0+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	Доцент	биран	Македонски јазик 6	Изб.	активен	6	0+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	Доцент	биран	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	0+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	Доцент	биран	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	0+30				
МЈ	д-р	Бојан Петревски	доцент	биран	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	0+30				
МЈ	д-р	Катерина Велјановска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 4	Зад.	активен	4	30+30				
МЈ	д-р	Катерина Велјановска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 4	Зад.	активен	4	30+30				
МЈ	д-р	Катерина Велјановска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 4	Зад.	активен	4	30+30				
МЈ	д-р	Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	30+0				
МЈ	д-р	Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	30+0				
МЈ	д-р	Станислава-Сташа Тофоска-Јанеска	редовен професор	бирана	Македонски јазик 2	Зад.	активен	2	30+0				
МЈ	д-р	Томислав Треневски	редовен професор	бирана	Македонски јазик 8	Изб.	активен	8	15+30				
МЈ	д-р	Томислав Треневски	редовен професор	бирана	Теорија на преведувањето и на толкувањето 2**	Изб.	активен	6	30+30				
МЈ	д-р	Емилија Црвенковска	редовен професор	бирана	Методологија на научната работа	Зад.	активен	8	30+0				
ГЕР	д-р	Бисера Станкова	вонреден професор	бирана	Германски јазик В4	Зад.	активен	4	0				
ГЕР	д-р	Бисера Станкова	вонреден професор	бирана	Морфологија на германскиот јазик 2	Зад.	активен	2	0+30				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен професор	бирана	Германски јазик Б2	Зад.	активен	2	0+30				

ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 - право (германски јазик)	Изб.	активен	4	0				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Преведување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Толкување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Преведување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Толкување од германски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0				
ГЕР	д-р	Емилија Бојковска	редовен проф.	бирана	Контрастивна анализа на македонскиот и на германскиот јазик (Б) за преведувачи и толкувачи 2	Зад.	активен	8	0				
ГЕР	д-р	Емина Авдиќ	редовен проф.	бирана	Теорија на преведување и толкување 2 (германски јазик Б)	Зад.	активен	6	0				
ГЕР	д-р	Емина Авдиќ	редовен проф.	бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина (германски јазик)	Зад.	активен	6	0				
ГЕР		Жанета Савиќ		ННС	Германски јазик В2	Зад.	активен	2	0+30				
ГЕР	д-р	Зорица Николовска	редовен проф.	бирана	Преведување од германски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0				
ГЕР	д-р	Зорица Николовска	редовен проф.	бирана	Преведување од македонски јазик на германски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	активен	8	0				
ГЕР	д-р	Зорица Николовска	редовен проф.	бирана	Преведување од германски јазик (Б) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0				
ГЕР		Јулија Енгеланд	јазичен асистент од даад	ННС	Културолошки проучувања (германски јазик Б) 2*	Изб.	активен	6	15+15				
ГЕР		Јулија Енгеланд	јазичен асистент од даад	ННС	Германски јазик В2	Зад.	активен	2	0+30				
ГЕР		Јулија Енгеланд	јазичен асистент од даад	ННС	Германски јазик В4	Зад.	активен	4	0+60				
ГЕР	д-р	Сашка Грујовска-Миланова	лектор	бирана	Германски јазик В2	Зад.	активен	2	0+30				

ГЕР	д-р	Сашка Грујовска-Миланова	лектор	Бирана	Фонологија на германскиот јазик 2	Зад.	активен	4	0+30				
ГЕР	д-р	Силвана Симоска	редовен проф.	Бирана	Германски јазик Б4	Зад.	активен	4	0				
ГЕР	д-р	Силвана Симоска	редовен проф.	Бирана	Двонасочно толкување	Изб.	активен	4	0				
РОМ	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Француски јазик В2	Зад.	активен	2	30+60	2		0	
РОМ	д-р	Милена Касапоска-Чадловска	Лектор	Бирана	Француски јазик В2	Зад.	Активен	2	30+60	2		0	
РОМ	м-р	Анита Кузманоска	Виш лектор	ННС	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	Активен	8	0+120			2	
РОМ	д-р	Маргарита Велевска	редовен проф.	Бирана	Француски јазик Б2	Зад.	Активен	2	30+120	2		0	
РОМ	д-р	Елисавета Поповска	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 2	Изб.	Активен	6	45+15	2 ред. през.			
РОМ	д-р	Елисавета Поповска	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 2	Изб.	Активен	6	45+15	2 ред. през.			
РОМ	д-р	Елисавета Поповска	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 2*	Изб.	Активен	6	45+15	2 ред. през.			
РОМ	д-р	Снежана Петрова	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 4	Изб.	активен	8	45+15	2 ред.		0	
РОМ	д-р	Снежана Петрова	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 4	Изб.	активен	8	45+15	2 ред.		0	
РОМ	д-р	Снежана Петрова	редовен проф.	Бирана	Културолошки проучувања (француски јазик В) 4	Зад.	активен	8	45+15	2 ред.		0	
РОМ	д-р	Ирина Бабамова	редовен проф.	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	Активен	6	0+60	0		2	
РОМ	д-р	Ирина Бабамова	редовен проф.	Бирана	Преведување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	Активен	6	0+60	0		2	
РОМ	д-р	Ирина Бабамова	редовен проф.	Бирана	Теорија на преведување и толкување 2 (француски јазик Б)	Зад.	Активен	6	30+30	2		0	
РОМ	д-р	Ирина Бабамова	редовен проф.	Бирана	Контрастивна анализа на македонскиот и на францускиот јазик (Б) за преведувачи и толкувачи 2	Зад.	Активен	8	30+30	2		2	
РОМ	д-р	Ирина Бабамова	редовен проф.	Бирана	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	Активен	6	0+120			2+2adv	
РОМ		Севда Лазаревска	Лектор	Бирана	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	Активен	6	0+120			4	
РОМ	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска	Вонреден проф.	Бирана	Француски јазик В2	Зад.	Активен	2	30+60	0		0	

POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска	Вонреден п	Бирана	Француски јазик В2	Зад.	Активен	2	30+60	0		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска	Вонреден п	Бирана	Француски јазик В4	Зад.	Активен	4	30+60	2		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска	Вонреден п	Бирана	Француски јазик В4	Зад.	Активен	4	30+60	2		0	
POM	д-р	Јоана Хаџи-Лега Христоска и Севда Лазаревска	вонреден п	Бирана	Француски јазик Б4	Зад.	Активен	4	30+120	mentor	0		
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 2 - право (француски јазик)	Изб.	активен	4	15+15	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Двонасочно толкување	Изб.	активен	4	0+30	0		0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0+60	0		2	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 2	Зад.	активен	6	0+60	0		2	
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Стручна терминологија за преведувачи и толкувачи 4 – медицина (француски јазик)	Зад.	активен	6	15+15	0			
POM	д-р	Мирјана Алексоска-Чкатроска	редовен пр	Бирана	Толкување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	активен	6	0+120	0			
POM		Севда Лазаревска	Лектор	Бирана	Француски јазик Б4	Зад.	Активен	4	30+120	0		8	
POM		Севда Лазаревска	Лектор	Бирана	Преведување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 2	Зад.	Активен	6	0+120			4	
POM	д-р	Маргарита Велевска	редовен пр	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0+60			0	
POM	д-р	Маргарита Велевска	редовен пр	Бирана	Толкување од француски јазик (В) на македонски јазик 4	Зад.	активен	8	0+60			0	
POM	д-р	Мирјана Алексоска Чкатроска	редовен пр	Бирана	Толкување од македонски јазик на француски јазик (Б) и обратно 4	Зад.	активен	8	0+120			0	
POM		Шарлен Жув	практикант	ННС	Француски јазик В2	Зад.	Активен	2	30+60	0		4	
POM		Шарлен Жув	практикант	ННС	Француски јазик В2	Зад.	Активен	2	30+60	0		4	
POM		Шарлен Жув	практикант	ННС	Француски јазик В4	Зад.	Активен	4	30+60	0		4	
POM		Шарлен Жув	практикант	ННС	Француски јазик В4	Зад.	Активен	4	30+60	0		4	
ГЕР	м-р	Бесим Алили	странски ле	биран	Германски јазик Б2	Зад.	активен	2	0+30				
ГЕР	м-р	Бесим Алили	странски ле	биран	Германски јазик Б4	Зад.	активен	4	0+30				
ГЕР	м-р	Бесим Алили	странски ле	биран	Културолошки проучувања (јазик Б) 4	Изб.	активен	8	0+15				

Кате дра	Зва ње	Наставник	Настав но- научно звање	Биран/-а или со дозвола од ННС	Наслов на предметот	Задол жител ен / Избор ен	Активен / неактивен	Сем.	Фонд на часови во сем.	Предав ања	ННС над обв. Предава ња	Вежб и	ННС над обврска вежби
ИТ		Александра Саржоска;		сабатна година	Италијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 2	Изб.	Неактивен	2	0+60				
ИТ		Александра Саржоска;		сабатна година	Историја на италијанскиот јазик	Изб.	Неактивен	4	30+0				
ИТ		Александра Саржоска;		сабатна година	Италијански јазик (изборен предмет за други студиски групи) 4	Изб.	Неактивен	4	0+60				
ИТ		Руска Ивановска-Наскова			Граматика на италијанскиот јазик 2 – Морфологија	Зад.		2	30+0 0+30				
ИТ		Анастасија Ѓурчинова;			Италијанска книжевност 2 – Хуманизам и ренесанса	Зад.		2	30+30				
ИТ		Анастасија Ѓурчинова;			Италијанска книжевност 8 – Интеркултурни поетика	Зад.		8	30+30				
ИТ		Валентина Милошевиќ- Симоновска; Елена Миленковска			Современ италијански јазик 2	Зад.		2	30+60 0+30				
ИТ		Валентина Милошевиќ- Симоновска; Марко Пешетели			Современ италијански јазик 4	Зад.		4	30+30 0+30				
ИТ		Ирина Талевска;			Италијанска книжевност 4 – Романтизам и 19 век	Зад.		4	30+30				
ИТ		Ирина Талевска;			Италијанскиот роман на филм	Изб.	Неактивен	2	30+0				
ИТ		Ирина Талевска;			Жените авторки во италијанската проза	Изб.	Активен	4	30+0				
ИТ		Лучиана Гуидо-Шремпф;			Италијанската култура и општествен контекст 2	Изб.	Менторски	6	30+0				
ИТ		Лучиана Гуидо-Шремпф;			Практика на преведувањето од македонски на италијански јазик**	Изб.	Менторски	6	0+60				
ИТ		Лучиана Гуидо-Шремпф;			Контрастивна анализа на италијанскиот и на македонскиот јазик 2**	Изб.		8	15+15				
ИТ		Лучиана Гуидо-Шремпф;			Современ италијански јазик 8	Зад.		6	30+0				

ИТ		Ирина Талевска			Италијанска книжевност 6 – Поезија на 20 век	Зад.		6	30+30				
ИТ					Книжевен превод од италијански на македонски јазик	Изб.	Неактивен	6	0+30				
ИТ					Современ италијански јазик 8	Зад.		8	30+0				
ИТ		Радица Никодиновска;			Методика на наставата по италијански јазик 2	Зад.		6	30+30				
ИТ		Радица Никодиновска;			Теорија на преведувањето и толкувањето 2	Зад.	менторски	6	30+30				
ИТ		Радица Никодиновска;			Практична подготовка за наставата по италијански јазик 2	Зад.		8	30+0				
ИТ		Руска Ивановска-Наскова;			Грамматика на италијанскиот јазик 8 – Анализа на дискурс	Зад.		8	30+30				
ИТ		Руска Ивановска-Наскова;			Информатичка лингвистика за италијанскиот јазик 2	Изб.	менторски	4	30+0				
ИТ		Руска Ивановска-Наскова;			Грамматика на италијанскиот јазик 6 – Синтакса	Зад.		6	30+0 (скратен фонд на часови)				
ИТ		Радица Никодиновска;			Конференциско толкување од италијански на македонски јазик и обратно 2	Зад.		8	0+30				
		Марко Пешетели;			Современ италијански јазик 8			8	0+90				
		Марко Пешетели;			Современ италијански јазик 6			6	0+90				
		Бранка Гривчевска			Конференциско толкување од италијански на македонски јазик и обратно 2	Зад.		8	0+30				
		Бранка Гривчевска			Современ италијански јазик 6	Зад.		6	0+30				
		Бранка Гривчевска			Практична подготовка за наставата по италијански јазик 2	Зад.		8	0+60				

		Лучиана Гуидо-Шремпф;			Конференциско толкување од италијански на македонски јазик и обратно 2	Зад.		8	0+30				
--	--	-----------------------	--	--	--	------	--	---	------	--	--	--	--